

## ПРОЖЕКТОР СО DVD ПЛЕЕР ОД TOSHIBA

Toshiba во Хановер го претстави својот нов пренослив прожектор et20 на компанијата со уникатен Super Close Projection објектив, а благодарение на него од растојание само од половина метар може да биде создадена прецизна слика со дијагонала од 1.3 метри. Освен со оригинален дизајн, овој уред располага и со вграден DVD плеер кој во комбинација со новиот објектив го прави чудесно мобилно решение. Во et20 се вградени уште: систем за обработување на сликата Realta HQV, 5.1 аудио системот, HDMI порт, контраст 2000:1, резолуција 854x480 пиксели во 16:9 формат и уште некои додатоци како алгоритми за намалување на шумот, чија цел е да ја подобрат сликата. Продажбите на Toshiba et20 почнуваат во април за цена околу 1.800 евра.




## "ОРИГАМИ" СЕ ПОЈАВИ

Светската јавност имаше прилика да го види долго очекуваниот и најавуван џебен сметач наречен "Оригами". Овој хибрид од пренослив сметач и мобилен телефон со големина колку тефтер претставува своевиден новитет на пазарот. "Оригами" тежи помалку од 0.972кг и има екран кој реагира на допир од 17.78 см. Новиот мобилен сметач ќе користи „Интелов“ микропроцесор, а како оперативен систем ќе ја користи модифицираната верзија на "Windows XP", "XP Tablet PC". Новиот вид компјутери на кој им припаѓа и "Оригами" ќе можат безжично да се поврзуваат на Интернет, а во себе



ке имаат вградени хард дискови, но како што велат стручњаците во оваа фаза новите сметачи не ќе можат да ги заменат РС-та. "Оригами" ќе ги предизвика, "Ејпл" и "Сони" да дадат "своє мислење" на тоа поле користејќи ги како основна инспирација "iPod" и "PlayStation Portable".



## МОБИЛЕН СО 10 МЕГА - ПИКСЕЛИ!

Моделот е претставен на СеВIT, со ознака SCH-B600, со фотоапарат и фотографија со најголема



резолуција досега што ја поседува некој мобилен апарат. Првото искуство на корисниците зборува за многу квалитетна дигитална камера со прејака резолуција, наведувајќи дека е подобар од повеќето дигитални фотоапарати од високата средна класа. Освен високата резолуција, фотоапаратот постигнува тројно (x3) оптичко и x5 дигитално зумирање, блиц и бленда 1/2.000. Уште една практична опција е и користењето на Bluetooth слушалките како далечински управувач за фотографирање на фотографии. Од останатите карактеристики, тука е и дијагоналниот 56 милиметарски QVGA дисплеј со 16 милиони бои, прием на дигитален (DMB) сателитски ТВ-пренос, репродукција на звук, слика и видео, препознавање на глас, Bluetooth слушалки и microMMC мемориска картичка.



Овој "свер" ќе биде пуштен во продажба кон крајот на оваа година, прво на кореанскиот пазар, а потоа и во останатите држави во светот.

Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

# JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

**СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ  
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА**



[WWW.PHOTOJASMINA.COM.MK](http://WWW.PHOTOJASMINA.COM.MK)  
e-mail: foto-digital\_jasmina@yahoo.com